



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП

Број 27/2014

Пробиштип 29.12.2014 година

Излегува по потреба

Врз основа на член 50, став 1, точка 3, од Законот за Локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2005) и член 38, став 1, од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005), Градоначалникот на општина Пробиштип го донесе следното:

РЕШЕНИЕ

за објавување на актите на Советот на општина Пробиштип

I. Се објавуваат актите донесени од Советот на општина Пробиштип на седницата бр.27 одржана на ден 25.12.2014 година, во Службен Гласник на општина Пробиштип и тоа:

1. Програма за работа на ОУ Дом на култура „Злетовски рудар“ за 2015 година со финансов план за 2015 година 07-1577/3;
2. Програма за работа на Советот за 2015 година 07-1577/4;
3. Одлука за именување на членови во Советот за млади 07-1577/5;
4. Формирање на Комисија за проценка на штета од елементарни непогоди 07-1577/6;
5. Одлука за утврдување на приоритет на Проектот „Изградба на водовод и канализација со пречистителна станица с.Неокази“ 07-1577/7;
6. Усогласување на Годишна Програма за работа на општинските училишта за учебната 2014/2015 година (Програма за екскурзии) 07-1577/8;
7. Акционен план за справување со семејно насилство за 2015 година 07-1577/9;
8. Стратегија за образование на општина Пробиштип за период 2015-2019 година 07-1577/10;
9. Одлука за сопствено учество за проектот „ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ ВО СРТЦ ПОНИКВА НА ОСОГОВО“ 07-1577/11;
10. Одлука за сопствено учество за проектот „ПРИСТАПНОСТ ДО ТУРИСТИЧКИ, ИСТОРИСКИ И АРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТИ И ЗНАМЕНОСТИ ВО ИПР СО ЦЕЛ СОЗДАВАЊЕ НА ИНТЕГРИРАНА ТУРИСТИЧКА ПОНУДА“ 07-1577/12;
11. Буџет на општина Пробиштип за 2015 07-1577/13;
12. Одлука за извршување на Буџетот 07-1577/14;
13. Решение за разрешување и именување на член на Надзорен одбор на ЈКП „Никола Карев“ – Пробиштип 07-1577/15;
14. Заклучок за одбивање на Иницијатива за изменување и дополнување на дел од Деталниот урбанистички план за УБ бр.12.1 Пробиштип - плански опфат помеѓу улиците „Миро Барага“, улиците „Б“, улиците „Г“ и улицата „З“ 07-1577/16;
15. Заклучок за барање од Зоран Зафиров 07-1577/17-1;
16. Заклучок за барање од Драгомир Петков 07-1577/17-2;
17. Заклучок за барање од Трајко Анастасовски 07-1577/17-3;
18. Заклучок за барање од Евица Јовановска 07-1577/17-4;
19. Заклучок за барање од Драги Јакимовски 07-1577/17-5;
20. Заклучок за барање од МЗ Гајранци 07-1577/17-6;
21. Заклучок за барање од МЗ Ратавица 07-1577/17-7;
22. Заклучок за барање од Вонка Гаврилова 07-1577/17-8;
23. Заклучок за барање од Здружението за заштита, помош и унапредување на статусот на маргинализираните групи граѓани „Градиме иднина“ од Скопје 07-1577/17-9;
24. Заклучок за барање од МЗ Стрмош 07-1577/17-10;
25. Одлука за утврдување на работно време на ЈОУ ДГ „Гоце Делчев“ – Пробиштип 07-1577/18;
26. Заклучок за усвојување на Процената на загрозеноста на безбедноста на подрачјето на општина Пробиштип од сите ризици и опасности 07-1577/19;

II. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 08-1577/21
01.12.2014 година
Пробиштип

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ПРОБИШТИП
Тони Тоневски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 29 од Статутот на општина Пробиштип (Сл.гласник на општина Пробиштип бр.4/2005), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 25.12.2014 година расправајќи по Програмата за работа на ОУ Дом на култура „Злетовски рудар“-Пробиштип со Финансов план за 2015 година ја донесе следната

ОДЛУКА

За усвојување на Програмата за работа на ОУ Дом на култура „Злетовски рудар“ Пробиштип со Финансов план за 2015 година

Член 1

СЕ УСВОЈУВА Програмата за работа на Општинската установа Дом на култура „Злетовски рудар“ Пробиштип со Финансов план за 2015 година.

Член 2

Составен дел на оваа Одлука е Програмата за работа на Општинската установа Дом на култура „Злетовски рудар“ Пробиштип бр.01-229/1 од 05.12.2014 година и Финансов план за 2015 година бр.01-216/1 од 19.11.2014 година

Член 3

Одлуката влегува во сила 8(осум) дена од објавување во Службен гласник на општина Пробиштип.

**Број 07-1577/3
25.12.2014 година
ПРОБИШТИП**

**СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.**

Врз основа на член 21 став 1 точка 3 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 114 став 3 од Деловникот за работа на Советот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.5/2005), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 25.12.2014 година ја донесе следната:

ПРОГРАМА

За работата на Советот на општина Пробиштип за 2015 година

ВОВЕД:

Советот на општина Пробиштип работи согласно одредбите од Законот за локална самоуправа, Статутот на општината а притоа раководејќи се од законските одредби на законите кои се во функција на децентрализацијата, како и роковите утврдени со нив. Раководејќи се од тоа секоја година Советот донесува Програма за работа во која се утврдени роковите и изготвувачите на материјалите кои се доставуваат до Советот на разгледување и усвојување.

Програмата за работа на Советот на општина Пробиштип е една смерница за работа на Советот во тековната календарска година и не претставува цврста рамка бидејќи истата може да се надополнува и со други актуелни тематски и нормативни прашања кои ќе произлезат во тековната година.

Исто така Законот овозможува директно вклучување на граѓаните во покренување на иницијативи, предлози, сугестии за решавање на одредени прашања од интерес на самите граѓани, или индиректно преку свои избрани претставници во органите на локалната самоуправа, кои не се влезени во програмата на Советот, но Советот ќе ги стави на дневен ред доколку се појави таква потреба.

1. ТЕМАТСКИ ПРАШАЊА И НОРМАТИВЕН ДЕЛ

1. Програма за работа на ЈКП Никола Карев-Пробиштип за 2015 година, и Финансов план за 2015 година
Изготвувач: ЈКП Никола Карев-Пробиштип
Рок: 30 Јануари
2. Извештај за работата на ТППЕ на општина Пробиштип за 2014 година
Изготвувач: ТППЕ-Пробиштип
Рок: 30 Јануари
3. Програма за работа на Единицата за против пожарна заштита за 2015 година
Изготвувач: ТППЕ-Пробиштип
Рок: 30 јануари
4. Квартален извештај за извршување на Будетот на општина Пробиштип за период од 01.01 до 31.12.2014 година
Изготвувач: Одделение за финансиски прашања
Рок: 30 јануари
5. Одлука за усвојување на Извештајот од реализираниот попис на основни средства, опрема, инвентар, материјали, обврски, побарувања, хартии од вредност и парични средства на благајна и фиро сметка на општина Пробиштип со состојба на ден 31.12.2014 година.

Изготвувач: Одделение за финансиски прашања

Рок: 30 јануари

6. Информација за јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата на територијата на општина Пробиштип за период од јули до декември 2014 година
Изготвувач: ПС Пробиштип
Рок: 28 Фебруари
7. Одлука за усвојување на Предлог-планот за запишување на ученици во учебната 2015/2016 година и посредно образование во СОУ „Н.Н.Борче“, Пробиштип
Изготвувач: Одделение за јавни дејности во соработка со СОУ Н.Н.Борче
Рок: 28 Фебруари
8. Одлука за усвојување на завршна сметка на Буџетот на општина Пробиштип за 2014 година.
Изготвувач: Одделение за финансии и буџет и ЛЕР
Рок: 30 Март
9. Извештај за работата и финансов извештај со завршна сметка на ЈКП Никола Карев-Пробиштип за 2014
Изготвувач: ЈКП Никола Карев-Пробиштип
Рок: 30 Март
10. Извештај за работата и финансов извештај на Дом на култура Злетовски Рудар-Пробиштип за 2014
Изготвувач: Дом на култура Злетовски Рудар-Пробиштип
Рок: 30 Март
11. Финансов извештај за работата на ОУ Браќа Миладиновци за 2014 од.
Изготвувач: ОУ Браќа Миладиновци-Пробиштип
Рок: 30 Март
12. Финансов извештај за работата на ОУ Никола Карев за 2014 год.
Изготвувач: ОУ Никола Карев-Пробиштип
Рок: 30 Март
13. Финансов извештај за работата на ОСУ Н.Н.Борче-Пробиштип за 2014
Изготвувач: ОСУ Н.Н.Борче-Пробиштип
Рок: 30 Март
14. Финансов извештај за работата на ЈОУДГ Гоце Делчев-Пробиштип за 2014
Изготвувач: ЈОУДГ Гоце Делчев-Пробиштип
Рок: 30 Март
15. Извештај за остварување на Програмата за уредување на градежното земјиште на територијата на општина Пробиштип за 2014 година
Изготвувач: Одделение за комунални работи и локални патишта и улици
Рок: 30 Април
16. Извештај за остварување на Програмата за изградба и одржување на локални патишта и улици во општина Пробиштип за 2014 година
Изготвувач: Одделение за комунални работи и локални патишта и улици
Рок: 30 Април
17. Извештај за остварување на Програмата за изградба и одржување на улично осветление на територијата на општина Пробиштип за 2014
Изготвувач: Одделение за комунални дејности и локални патишта и улици
Рок: 30 Април
18. Извештај за остварување на Програмата за енергетска ефикасност на општина Пробиштип за 2014
Изготвувач: Одделение за комунални дејности и локални патишта и улици
Рок: 30 Април
19. Извештај за остварување на Програмата за одржување на јавната чистота за 2014
Изготвувач: Одделение за комунални дејности и локални патишта и улици и ЈКП Никола Карев
Рок: 30 Април
20. Извештај за остварување на Програмата за одржување на паркови и зеленило за 2014 година
Изготвувач: Одделение за комунални дејности и локални патишта и улици и ЈКП Никола Карев
Рок: 30 Април
21. Извештај за остварување на Програмата за урбанистичко планирање и ЛЕР на општина Пробиштип за 2014 година
Изготвувач: Одделение за урбанизам и Одделение за ЛЕР и заштита на животна средина
Рок: 30 Април
22. Извештај за реализација на програмата за спроведување на активности на спортските друштва и одржување на спортската инфраструктура во општина за 2014 година
Изготвувач: Одделение за општествени дејности

- Рок: 30 Април
23. Извештај за реализација на Акциониот план за социјална заштита за 2014 година
Изготвувач: Одделение за општествени дејности
Рок: 30 Април
24. Извештај за реализација на акциониот план за работа на Комисијата за еднакви можности за 2014 г.
Изготвувач: Одделение за општествени дејности
Рок: 30 Април
25. Извештај за реализација на акциониот план за реализација на активностите на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата на општина Пробиштип за 2014 година г.
Изготвувач: Одделение за општествени дејности
Рок: 30 Април
26. Извештај за реализација на програмата за активности на општина Пробиштип во областа за заштитата и спасувањето
Изготвувач: Одделение за општествени дејности
Рок: 30 Април
27. Извештај за реализација на програмата за одбележување на празници манифестации и настани во општина Пробиштип за 2012 година
Изготвувач: Одделение за општествени дејности
Рок: 30 Април
28. Извештај за реализација на програмата за работа на инспекциското одделение за 2012 година
Изготвувач: Инспекциско одделение
Рок: 30 Април
29. Извештај за остварување на Буџетот на општина Пробиштип за првиот квартал од 2015 година
Изготвувач: Одделение за финансиски прашања на општина Пробиштип
Рок: 30 Април
30. Информација за јавната безбедноста и безбедноста на сообраќајот на патиштата на територијата на општина Пробиштип за првите шест месеци од 2015
Изготвувач: МВР-ОВР-Пробиштип
Рок: 30 Јули
31. Извештај за остварување на Буџетот на општина Пробиштип за вториот квартал од 2015 година
Изготвувач: Одделение за финансиски прашања општина Пробиштип.
Рок: 30 Јули
32. Извештај за работата на ЈКП Никола Карев-Пробиштип за период од 01.01 до 30.06.2015
Изготвувач: ЈКП Никола Карев-Пробиштип
Рок : 30 Јули
33. Извештај за работа на ОУ Браќа Миладиновци-Пробиштип за учебната 2014/15
Изготвувач: ОУ Браќа Миладиновци-Пробиштип
Рок: 30 Август
34. Извештај за работа на ОУ Никола Краев -Пробиштип за учебната 2014/2015
Изготвувач: ОУ Никола Карев-Пробиштип
Рок: 30 Август
35. Извештај за работа на ОСУ Н.Н.Борче-Пробиштип за учебната 2014/2015
Изготвувач: ОСУ Н.Н.Борче-Пробиштип
Рок: 30 Август
36. Извештај за работа на ЈОУДГ Гоце Делчев-Пробиштип за учебната 2014/2015
Изготвувач: ЈОУДГ Гоце Делчев-Пробиштип
Рок: 30 Август
37. Буџетски календар за изработка на буџет за 2016 г.
Изготвувач: Одделение за финансии и буџет
Рок: 30 Септември
38. Програма за работа на ОУ Браќа Миладиновци-Пробиштип за учебната 2015/2016
Изготвувач: ОУ Браќа Миладиновци
Рок: 30 Септември
39. Програма за работа на ОУ Никола Карев-Пробиштип за учебната 2015/2016
Изготвувач: ОУ Никола Карев-Пробиштип
Рок 30 Септември
40. Програма за работа на ОСУ Н.Н.Борче -Пробиштип за учебната 2015/2016
Изготвувач: ОСУ Н.Н.Борче-Пробиштип

41. Рок: 30 Септември
Програма за работа на ЈОУДГ Гоце Делчев -Пробиштип за учебната 2015/2016
Изготвувач: ЈОУДГ Гоце Делчев-Пробиштип
Рок: 30 Септември
42. Извештај за остварување на буџетот на општина Пробиштип за третиот квартал од 2015 година
Изготвувач: Одделение за финансиски прашања на општина Пробиштип
Рок: 30 Октомври
43. Извештај за работата на ЈКП Никола Карев-Пробиштип за период од 01.01 до 30.09.2015
Изготвувач: ЈКП Никола Карев- Пробиштип
Рок : 30 Октомври
44. Советнички прашања
Рок: 30 Октомври
45. Програма за уредување на градежно земјиште на територијата на општина пробиштип за 2016 година
Изготвувач: Одделение за комунални работи и локални патишта и улици
Рок: 20 Ноември
46. Програма за изградба и одржување на локални патишта и улици во општина Пробиштип за 2016година
Изготвувач: Одделение за комунални работи и локални патишта и улици
Рок: 20 Ноември
47. Програма за изградба и одржување на улично осветление на територијата на општина Пробиштип за 2016 година
Изготвувач: Одделение за комунални работи и локални патишта и улици
Рок: 20 Ноември
48. Програма за енергетска ефикасност за 2016 година на општина Пробиштип
Изготвувач: Одделение за комунални работи и локални патишта и улици
Рок: 20 Ноември
49. Програма за одржување на јавната чистота за 2016 година
Изготвувач:Одделение за комунални работи
Рок: 20 Ноември
50. Програма за одржување на паркови и зеленило за 2016 година
Изготвувач: Одделение за комунални работи работи
Рок: 20 Ноември
51. Програма за урбанистичко планирање за 2016г.
Изготвувач: Одделени за урбанизам
Рок: 20 Ноември
52. Програма за ЈЕР за 2016г.
Изготвувач: Одделени за ЈЕР и заштита на животната средина
Рок: 20 Ноември
53. Програма за одбележување на празници и манифестации во општина Пробиштип за 2016 година
Изготвувач: Одделение за општествени дејности во општина Пробиштип
Рок: 20 Ноември
54. Програма за заштита и спаување на територијата на општина Пробиштип за 2016г.
Изготвувач: Одделение за општествени дејности во општина Пробиштип
Рок: 20 Ноември
55. Акциониот план за социјална заштита за 2016 година
Изготвувач: Одделение за општествени дејности
Рок: 20 Ноември
56. Акциониот план за работа на Ком исијата за еднакви можности за 2016 г.
Изготвувач: Одделение за општествени дејности
Рок: 20 Ноември
57. Акциониот план за работа на ОСБСП на општина Пробиштип за 2016 г.
Изготвувач: Одделение за општествени дејности
Рок: 20 Ноември
58. Програма за спроведување на активности на спортските друштва и одржување на спортската инфраструктура во општиназа 2016 година
Изготвувач: Одделение за општествени дејности

- Рок: 20 Ноември
59. Програмата за работа на инспекциското одделение за 2016 година
Изготвувач: Инспекциско одделение
Рок: 20 Ноември
60. Програма за работа на Дом на култура Злетовски Рудар Пробиштип за 2016 година
Изготвувач: Дом на култура Злетовски Рудар-Пробиштип
Рок: 25 Декември
61. Предлог -Буџет на општина Пробиштип за 2016 година
Изготвувач: Одделение за финансии и буџет
Рок: 25 Декември
62. Одлука за извршување на буџетот на општина Пробиштип за 2016 година
Изготвувач: Одделение за финансии и буџет
Рок: 25 Декември
63. Програма за работа на Советот на општина Пробиштип за 2016 година
Изготвувач: Комисија за изработка на Програма за работа на Совет
Рок: 25 Декември

Програмата влегува во сила осмиот ден од објавување во Службен гласник на општина Пробиштип.

Бр.07-1577/4
25.12.2014 година
Пробиштип

Совет на општина Пробиштип
Претседател
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 43 а во врска со членовите 36-а, 36-б, 36-в, 36-г, 36-д, 36-ѓ и 36-е од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 25.12.2014година ја донесе следната:

О Д Л У К А
за именување на членови во Советот за млади

Член 1

Во Советот за млади во општина Пробиштип се именуваат:

1. Марио Милосов – Здружение на граѓани за рачна изработка „Hand made“
2. Катерина Витанова – НВО Хоризонти
3. Бобан Ристовски – ПРОКОМ Спорт
4. Викторија Ивановска – ВМРО ДПМНЕ
5. Вероника Арсова – НВО Про Лудус

Член 2

Мандатот на именуваните членови изнесува две години.

Член 3

Одлуката стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 07-1577/5
25.12.2014 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 101 од Законот за заштита и спасување (Службен весник на РМ 86/2008) и врз основа на Единствената методологија за процена на штети од елементарни и други непогоди (Сл.весник на РМ бр.75/2001) и член 36 став точка 15 од Законот за локалната самоуправа (Службен весник на општина Пробиштип бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина Пробиштип (Службен гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) , Советот на општина Пробиштип на својата 27 седница ја донесе следната

О Д Л У К А
за формирање на Комисија за проценка на штети од елементарни и други непогоди на територија на општина Пробиштип

Член 1

Се формира Комисија за процена на штети од елементарни и други непогоди на територијата на општина Пробиштип која ќе врши процена на штета согласно Единствената Методологија за процена на штети (Службен весник на РМ 75/2001).

Член 2

За претседател на Комисијата се именува:

Милан Терзиќ – Командир на Територијалната противпожарна единица Пробиштип.

За членови се именуваат:

- **Живка Михалова** Раководител на одделение за инспекциски работи;
- **Јаким Јовановски** од одделението за локален економски развој и заштита на животната средина;
- **Славица Бојковска** од одделението за финансиски прашања;
- **Александар Јорданов** од одделението за комунални работи;
- **Миле Митрев** од одделението за комунални работи;
- **Тони Геров** од одделението за локален економски развој и заштита на животната средина;
- **Соња Сентовска** раководител на одделението за комунални работи и
- **Ристо Петков** од одделението за јавни дејности.

Член 3

За секоја настаната штета од елементарна или друга непогода зависно од видот на штетата, Градоначалникот на општина Пробиштип со посебно Решение формира Комисија од најмалку тројца а најмногу пет члена од редот на веќе именуваните лица од членот 2 на оваа Одлука.

Комисијата има за задача по добивање на Решение од страна на градоначалникот на општина Пробиштип да постапи по решението за процена на штета, да изготви Збирен Извештај и согласно роковите утврдени во Законот за заштита и спасување истиот да го достави на усвојување на советот и заедно со одлуката на советот да го достави до надлежната комисија при Владата на Република Македонија.

Член 4

Одлуката стапува на сила осмиот ден по објавување во службен гласник на општина Пробиштип.

Бр.07-1577/6
25.12.2014 година
Пробиштип

Совет на општина Пробиштип
Претседател
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 21 точка 43 од Статутот на Општина Пробиштип („Службен гласник на Општина“ бр. 4/2005), Советот на Општина Пробиштип на седницата одржана на ден 25.12.2014 година, а на предлог на Градоначалникот ја донесе следнава:

ОДЛУКА

**за утврдување на приоритет на проектот „Изградба на водовод и
Канализација со пречистителна станица с.Неокази“**

Член 1

Со оваа одлука се утврдува приоритет на проектот „Изградба на водовод, и канализација со пречистителна станица с.Неокази“ како втор приоритет за изградба со средства од Европската инвестициона банка.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила во рок од 8(осум) дена по објавувањето во „Службен гласник на Општина Пробиштип“.

Број 07-1577/7
25.12.2014 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 126 став 1 алинеја 2 од Законот за основно образование (Службен весник на РМ бр. 103/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 15/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014 и 135/2014) Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 25.12.2014 година, постапувајќи по Барањето поднесено од ООУ „Браќа Миладиновци“ од Пробиштип бр. 03-602/1 од 26.11.2014 година, наш бр.07-1483/2 од 26.11.2014 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА

**за усвојување на Анекс – дополнувањето на Годишната програма за работа на ООУ „Браќа
Миладиновци“ од Пробиштип за учебната 2014/15 година**

Член 1

СЕ УСВОЈУВА Анекс – дополнувањето на Годишната програма за работа на ООУ „Браќа Миладиновци“ од Пробиштип за учебната 2014/15 година со програма за изведување на ученички екскурзии и други слободни ученички активности.

Член 2

Составен дел на оваа Одлука е Заклучокот на Училишниот одбор бр.02-580/3 од 26.11.2014 година и Програмата за изведување на ученички екскурзии и други слободни ученички активности бр.01-582/1 од 21.11.2014 година.

Член 3

Одлуката стапува на сила со објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 07-1577/8-1
25.12.2014 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 126 став 1 алинеја 2 од Законот за основно образование (Службен весник на РМ бр. 103/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 15/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014 и 135/2014) Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 25.12.2014 година, постапувајќи по Барањето поднесено од ООУ „Никола Карев“ од Пробиштип бр. 01-467/1 од 25.11.2014 година, наш бр.07-1483/2 од 26.11.2014 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

за усвојување на Анекс – дополнувањето на Годишната програма за работа на ООУ „Никола Карев“ од Пробиштип за учебната 2014/15 година

Член 1

СЕ УСВОЈУВА Анекс – дополнувањето на Годишната програма за работа на ООУ „Никола Карев“ од Пробиштип за учебната 2014/15 година со програма за изведување на ученички екскурзии и други слободни ученички активности.

Член 2

Составен дел на оваа Одлука е Заклучокот на Училишниот одбор бр.02-645/10 од 25.11.2014 година и Програмата за изведување на ученички екскурзии и други слободни ученички активности.

Член 3

Одлуката стапува на сила со објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 07-1577/8-2
25.12.2014 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и Законот за средно образование (Службен весник на РМ бр.44/95, 24/96, 34/96, 33/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/04, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14 и 116/14), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 25.12.2014 година, постапувајќи по Барањето поднесено од СОУ „Наум Наумовски - Борче“ од Пробиштип бр. 0201-258 од 20.11.2014 година, наш бр.07-1483/2 од 26.11.2014 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

За усвојување на Анекс – дополнувањето на Годишната програма за работа на СОУ „Наум Наумовски - Борче“ од Пробиштип за учебната 2014/15 година

Член 1

СЕ УСВОЈУВА Анекс – дополнувањето на Годишната програма за работа на СОУ „Наум Наумовски - Борче“ од Пробиштип за учебната 2014/15 година со програма за изведување на ученички екскурзии и други слободни ученички активности.

Член 2

Составен дел на оваа Одлука е Заклучокот на Училишниот одбор бр.02-2801 од 26.11.2014 година и Програмата за изведување на ученички екскурзии и други слободни ученички активности.

Член 3

Одлуката стапува на сила со објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 07-1577/8-3
25.12.2014 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Ранко Давитков с.р.

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП Бр.27/2014

АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА СПРАВУВАЊЕ СО СЕМЕЈНОТО НАСИЛСТВО ЗА 2015 ГОДИНА

Целни групи, ризици и облици на делување

	ЦЕЛНИ ГРУПИ	РИЗИЦИ(ПРОБЛЕМИ)	ОБЛИЦИ НА ДЕЛУВАЊЕ
1.	Ученици Граѓани на општина Пробиштип	Немање на соработка заради страв од последиците	Едукација и превенирање во борбата против семејното насилство
2.	Граѓани на општина Пробиштип	Немање на соодветен простор (место) каде би го пријавиле семејното насилство, а да е надвор од оние вообичаените институции	Отворање на канцеларија (едукативен карактер) со С.О.С. линија
3.	Граѓаните на општина Пробиштип	-фрустрации -чувство на несигурност -страв	Воспоставување и развивање на мултиинституционален координиран пристап во заштитан на семејното насилство

Програма, Партнери, цели и рокови

		ПРОГРАМА	ПАРТНЕРИ /УЧЕСНИЦИ	ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА	РОКОВИ
1.	1.1	Организирање на низа на едукативни работилници за превенирање, препознавање и охрабрување на граѓаните за препознавање и пријавување на семејното насилство	-НВО -Локална самоуправа - Центар за социјална работа - Општински училишта - Полициска станица - Здравствен дом	Информирање на граѓаните на општина Пробиштип за проблемот - семејно насилство, нивно запознавање, едуцирање за препознавање и охрабрување за справување со овој проблем	Во текот на целата година
2.	2.1.	Отворање на канцеларија со С.О.С линија	--НВО -Локална самоуправа - Центар за социјална работа - Општински училишта - Полициска станица - Здравствен дом	Отворање на место каде граѓаните имаат можност за директен или индиректен контакт со стручни лица, а во врска со проблемите настанати од семејното насилство	6 месеци
3.	3.1.	Воспоставување и развивање на мултиинституционален координиран пристап во заштитан на семејното насилство	--НВО -Локална самоуправа - Центар за социјална работа - Општински училишта - Полициска станица - Здравствен дом	Воспоставување на процедура при пријава на семејно насилство и згрижување на жртвата.	Континуирано

АКЦИОНЕН ПЛАН

1.		Организирање на низа на едукативни работилници за превенирање, препознавање и охрабрување на граѓаните за препознавање и пријавување на семејното насилство					
			Активности	Целна група	Носител	Индикатор	Рок
	1.1.		Организирање на едукативна трибина за семејното насилство и последиците од него „Семејното насилство и неговото влијание на развојот на личноста на детето“	Ученици од општинските училишта	НВО - Локална самоуправа - Центар за социјална работа - Општински училишта - Полициска станица - Здравствен дом	Организирана и реализирана трибина	2 месеци Март Април
	1.2.		Организирање на едукативна трибина за семејното насилство „Охрабри се и ослободи се од товарот на семејното насилство“	Граѓанството на општина Пробиштип	НВО - Локална самоуправа - Центар за социјална работа - Општински училишта - Полициска станица - Здравствен дом - МТСП	Организирана и реализирана трибина	2 месеци Мај Јуни
	1.3.		Спроведување на анкета под мотото „Колку си среќен“	Учениците во општинските училишта	НВО - Локална самоуправа - Центар за социјална работа - Општински училишта - Полициска станица - Здравствен дом	Спроведена анкета и резултатите од истата.	Октомври Ноември Декември Февруари Март Април
	1.4.		Спроведување на кампања „СОС за семејното насилство“	Граѓаните на општина Пробиштип	НВО - Локална самоуправа - Центар за социјална работа - Општински училишта - Полициска станица - Здравствен дом	Реализирана кампања	1 година
2.		Отварање на канцеларија со С.О.С линија					

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП Бр.27/2014

			Активности	Целна група	Носител	Индикатор	Рок
	2.1.		Отварање на канцеларија со С.О.С. линија	Граѓани на општина Пробиштип	НВО - Локална самоуправа - Центар за социјална работа - Општински училишта - Полициска станица - Здравствен дом	Отворена канцеларија со С.О.С. линија	6 месеци Јуни-до Ноември
3.		Воспоставување и развивање на мултиинституционален координиран пристап во заштитан на семејното насилство					
			Активности	Целна група	Носител	Индикатор	Рок
	3.1.		Воспоставување и развивање на мултиинституционален координиран пристап во заштитан на семејното насилство	Граѓани на општина Пробиштип	НВО - Локална самоуправа - Центар за социјална работа - Општински училишта - Полициска станица - Здравствен дом	Воспоставена процедура и комуникација за спроведување на жртвата на семејно насилство до прифатен центар	континуирано

БУЏЕТ - ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА ЗА ЕДНА ГОДИНА

1.							
		Активности	Општински буџет	НВО Донација	Централен буџет	Вкупно	
	1	Организирање на едукативна трибина за семејното насилство и последиците од него „Семејното насилство и неговото влијание на развојот на личноста на детето“	3.000,00			3.000,00	
	2	Организирање на едукативна трибина за семејното насилство „Охрабри се и ослободи се од товарот на семејното насилство“	3.000,00			3.000,00	

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП Бр.27/2014

	3.	Спроведување на анкета под мотото „Колку си среќен“	3.000,00			3,000,00
	4.	Спроведување на кампања „СОС за семејното насилство“ - Брошури - 2 000 бр. - Снимање на ТВ спот - Настапи на локална телевизија и на локално радио	12.000,00			12.000,00
		ВКУПНО:	21.000,00			21.000,00
2		Отварање на канцеларија со С.О.С линија				
	1.	Отварање на канцеларија со С.О.С линија	30.000,00			30.000,00
		ВКУПНО:	30.000,00			30.000,00
3.		Воспоставување и развивање на мултиинституционален координиран пристап во заштита на семејното насилство				
		Активности	Општински буџет	НВО Донација	Централен буџет	Вкупно
	1	Воспоставување и развивање на мултиинституционален координиран пристап во заштита на семејното насилство	20.000,00			20.000,00
		Вкупно:	20.000,00			20.000,00
		Се вкупно:	71.000,00			71.000,00

Број 07-1577/9
25.12.2014 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р

Врз основа на член 22, став 1, точка 8 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 21, став1, точка 11 од Статутот на Општина Пробиштип („Службен гласник на Општина“ бр. 4/2005), Советот на Општина Пробиштип на седницата одржана на ден 25.12.2014 година, а на предлог на Градоначалникот ја донесе следнава:

ОДЛУКА

За усвојување на Стратегијата за образование на општина Пробиштип за период 2015-2019 година

Член 1

СЕ УСВОЈУВА Стратегијата за образование на општина Пробиштип за период 2015-2019 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила во рок од 8(осум) дена по објавувањето во „Службен гласник на Општина Пробиштип“.

**Број 07-1577/10
25.12.2014 година
ПРОБИШТИП**

**СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од законот за Локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/2002), Советот на Општина Пробиштип на седницата одржана на 25.12.2014 година, ја донесе следната

ОДЛУКА

за сопствено учество во проектот „Заштита на животната средина за одржлив развој на туризмот во СРТЦ Пониква на Осогово“

Член 1

Сео оваа Одлука се дава согласност на Општина Пробиштип да учествува во Проектот „Заштита на животната средина за одржлив развој на туризмот во СРТЦ Пониква на Осогово“ со сопствени финансиски средства во износ од 165.417,00 денари од вкупната вредност на Проектот.

Овој Проект ќе биде аплициран до Министерството за локална самоуправа и Бирото за регионален развој, од страна на Центарот за развој на Источниот плански регион во партнерство со Општина Пробиштип, за добивање на средства од Програмата за рамномерен регионален развој за 2015 година за Проекти за развој на планските региони.

Средствата потребни за реализација на Проектот ќе бидат обезбедени од Буџетот на Општина Пробиштип за 2015 година.

Член 2

Одлуката влегува на сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Пробиштип“.

**Број 07-1577/11
25.12.2014 година
ПРОБИШТИП**

**СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од законот за Локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/2002), Советот на Општина Пробиштип на седницата одржана на 25.12.2014 година, ја донесе следната

ОДЛУКА

за сопствено учество во проектот „Пристапност до туристички, историски и археолошки локалитети и знаменитости во ИПР со цел создавање на интегрирана туристичка понуда“

Член 1

Сео оваа Одлука се дава согласност на Општина Пробиштип да учествува во Проектот „Пристапност до туристички, историски и археолошки локалитети и знаменитости во ИПР со цел создавање на интегрирана туристичка понуда“ со сопствени финансиски средства во износ од 69.872,00 денари од вкупната вредност на Проектот.

Овој Проект ќе биде аплициран до Министерството за локална самоуправа и Бирото за регионален развој, од страна на Центарот за развој на Источниот плански регион во партнерство со Општина Пробиштип, за добивање на средства од Програмата за рамномерен регионален развој за 2015 година за Проекти за развој на планските региони.

Средствата потребни за реализација на Проектот ќе бидат обезбедени од Буџетот на Општина Пробиштип за 2015 година.

Член 2

Одлуката влегува на сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Пробиштип“.

Број 07-1577/12
25.12.2014 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр.5/2002) и член 28, став 1 од Законот за финансирањето на единиците на локалната самоуправа (Службен Весник на РМ бр.61/2004, 96/2004 и 67/2007), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 25.12.2014 година донесе:

Б У Џ Е Т**на општина Пробиштип за 2015 година****1. Општ дел****Член 1**

Буџетот на општина Пробиштип за 2014 година се состои од:

I.	ВКУПНИ ПРИХОДИ	261.321.310
	Даночни приходи	29.400.000
	Неданочни приходи	11.300.000
	Капитални приходи	35.505.000
	Приходи од дотации	114.662.000
	Трансфери	41.149.400
	Приходи од донации	29.304.910
II.	ВКУПНИ РАСХОДИ	279.321.310
	Од утврдени намени	279.021.310
	Резерви	300.000
III.	ДЕФИЦИТ	-18.000.000
IV.	ФИНАНСИРАЊЕ	18.000.000
	Прилив	20.000.000
	Домашни приливи	20.000.000
	Приливи од странски заем	0
	Одлив	2.000.000
	Отплата на главница	2.000.000

Член 2

Приходите на Буџетот по видови на приходи се утврдени во билансот на приходите, а расходите по основни намени се утврдени во билансот на расходи и тоа како што следува:

Член 3

Буџетот на Општината за 2015 година влегува во сила со денот на објавувањето во Службен гласник на општина Пробиштип, а ќе се применува од 1 Јануари 2015 година.

Број 07-1577/13
25.12.2014 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од законот за Локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/2002), член 23 став 8 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 61/2004 и 96/2004) и член 94 од Статутот на општина Пробиштип („Службен гласник на општина Пробиштип“ бр. 4/2005), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 25.12.2014 година, ја донесе следната

ОДЛУКА**за извршување на Буџетот на општина Пробиштип за 2015 година****Член 1**

Буџетот на општина Пробиштип за 2015 година година (во понатамошниот текст Буџетот), се извршува според одредбите на оваа одлука.

Член 2

Буџетот на општината се состои од : Основен буџет, Буџет на самофинансирачки активности, Буџет на донации и Буџет на дотации и заеми.

Член 3

Основниот буџет на општината се состои од: Општ, Посебен и Развоен дел.

Градоначалникот на општината подготвува предлог план на програми за развој усогласен со насоките од Циркуларот и истиот го доставува на одобрување до Советот на општината најдоцна до 15 ноември во тековната година.

Член 4

Расходите утврдени во Буџетот се максимални износи над кои буџетските корисници не можат да превземат обврски.

За да се превземат нови обврски до Советот на општината мора да се предложи нов извор на средства или да се предложи намалување на другите расходи во сразмерен износ.

Член 5

Корисниците на средствата на Буџетот се должни утврдените средства во Буџетот да ги користат наменски, рационално и економично.

Член 6

Буџетските корисници не смеат да превземат обврски кои пристигнуваат во тековната година, а кои се над одобрените средства во Буџетот на општината.

Член 7

Пренамената во рамките на одобрените Буџети на Буџетските корисници ја одобрува Советот на општината. Буџетските корисници, во тековната фискална година можат да вршат прераспределба во рамките на определените буџети. Прераспределбата за буџетските корисници ја одобрува Советот на општината. Одобрените средства во буџетот на ниво на ставки во рамките на подпрограма и буџет, не можат да бидат намалени за повеќе од 20 % со прераспределби во тековната фискална година, а одобрените средства за плати, наемнини и надоместоци на ниво на ставки во рамките на Буџетот не можат да се зголемат со прераспределба за повеќе од 10%.

Член 8

Во рамките на расходите утврдени во Буџетот на буџетскиот корисник, корисникот може да врши прераспределба меѓу расходните ставки, по претходно одобрување од Советот на општината.

Буџетскиот корисник не може да врши пренамена на Буџетот со кој се зголемува Буџетот одобрен за плати и надоместоци, а се намалуваат одобрените средства за капитални инвестиции во овие буџети.

Член 9

Буџетските корисници, во услови кога во Буџетот на самофинансирачките активности, Буџетот на донации и/или Буџетот на дотации, планираните приходи и другите приливи не се реализираат односно се реализираат над (или под) планираниот износ, доставуваат барање за пренамена (намалување или зголемување) на одобрените средства во овие буџети.

Член 10

Градоначалникот на општината, во секој случај кога очекуваните приходи и други приливи на основниот буџет се реализираат на повисоко ниво од планот може да изврши дополнителни отплати на главнината и каматата на долгот. Доколку Градоначалникот оцени дека се неопходни позначајни распределби на одобрените средства во Буџетот или дека реализацијата на приходите и другите приливи значително отстапуваат од планот, предлага до Советот на општината измена и дополнување на Буџетот.

Член 11

Буџетските корисници по усвојувањето на Буџетот изготвуваат годишен финансиски план по квартали за користење на одобрените средства.

За користење на одобрените средства во даден квартал, буџетските корисници доставуваат и планови по месеци ако тоа го побара Министерството за финансии.

Член 12

Исплатата на платата на Градоначалникот ќе се врши согласно Законот за плата и други надоместоци на пратениците во Собранието на РМ и другите избрани и именувани лица во Републиката со примена на коефициент 2,90 и основица 26.755 денари. Зголемувањето на платата на Градоначалникот во 2015 ќе се врши согласно Законот за плата и др. надоместоци на пратениците во Собранието на РМ и другите избрани и именувани лица во Републиката.

Член 13

Исплатата на платите на вработените кои имаат статус на државни службеници ќе се врши согласно Законот за државните службеници, а вредноста на бруто бодот ќе изнесува 76,8 денари.

Исплатата на платите на вработените кои немаат статус на државни службеници ќе се врши согласно Законот за исплата на плати, Законот за работни односи и колективниот договор.

Правото на зголемување на платите на државните службеници и другите вработени во 2015 година ќе се врши согласно Законот за исплата на плати во РМ.

Член 14

При исплата на плати на локалните јавни установи кои се финансираат со блок дотации од општинскиот буџет, истите се должни 5 дена пред исплатата на плата до општината да достават барање за одобрување на средства за плати кон кое ќе ги приложат обрасците : декларација за прием, ЗИР, Ф-1 , список на вработени по работни места за односниот месец за кој се однесува платата.

Член 15

Надоместокот за дневници за службено патување во земјата и странство, патните трошоци и трошоците за ноќевање ќе се исплаќаат согласно Законот, колективниот договор и Правилникот на Општината.

Член 16

Во случај на боледување подолго од 6 месеци и во случај на потешки последици од елементарни непогоди во согласност со Законот за заштита и спасување на работникот му се исплатува помош во висина од 1 (една) последна исплатена месечна плата во органот кај што е вработен.

На работникот при одење во пензија му се исплатува двократен износ од просечната исплатена нето плата во Р. Македонија.

Член 17

Користењето на средствата од Буџетот на општината при работењето на буџетските корисници се врши со набавени фактури и други документи за плаќање во кои посебно се искажуваат расходите по поделени ставки, почитувајќи ги при тоа одредбите од Законот за јавни набавки.

Набавка на стока и вршење на услуги може да се врши и со сметкопотврди во случај кога за расходите не може да се издаде фактура, при што за должително мора да биде приложена и фискална сметка и само во ограничени поединечни износи до 6.000 денари.

Член 18

За средствата утврдени во Буџетот на општината во рамките на резервите (постојана и тековна резерва) во износ до 3% од тековните расходи на основниот Буџет, одлучува Советот на општината, а ги извршува Градоначалникот по претходно усвоен план од Советот. За искористените средства Градоначалникот е должен да поднесе извештај за користење на средствата од резервите.

Член 19

Буџетските корисници се одговорни за извршување на расходите и другите одливи, во согласност со одобрените средства.

Буџетските корисници се должни одобрените средства да ги користат наменски во согласност со пропишаните процедури.

Секој расход и одлив од Буџетот мора да се заснова на веродостојна сметководствена документација со која се докажува обврската за плаќање.

Член 20

Средствата утврдени во основниот Буџет и распоредени во поделните програми и подпрограми ги извршува Градоначалникот на општината.

Член 21

Општината, може да вработува нови работници и да пополнува испразнети работни места, да вработува работници на определено време и да склучува договори за отстапување на работници, само под услов за тоа да се обезбедени средства во Буџетот на општината и по претходно дадено позитивно мислење на актот за систематизација од Министерството за информатичко општество и администрација.

Член 22

Во случај на нови вработувања буџетските корисници од локалните јавни установи кои се финансираат со блок дотации од општинскиот буџет се должни да достават известување за обезбедени финансиски средства од Буџетот на РМ и да приложат М-1 образец.

Член 23

Кога приходите што му припаѓаат на Буџетот се погрешно уплатени или се наплатени во износ поголем од утврдениот, погрешно или повеќе наплатениот износ се враќа првенствено на товар на видот на приходите на кои се уплатени, а доколку такви приходи нема – тогаш на товар на другите приходи на Буџетот.

Повратот на погрешно, или на повеќе уплатените , односно наплатените приходи се врши со решение на Градоначалникот, освен во случаите каде надлежноста им припаѓа на други страни.

Член 24

На членовите на Советот на општината им припаѓа месечен надоместок за присуство на седниците на Советот и надоместок за патните трошоци како во член 14 од оваа одлука.

Месечниот надоместок за присуство на седници на Советот се утврдува во висина од 50% од просечната месечна нето плата во Републиката исплатена во претходната година. За председавачот на

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП Бр.27/2014

Советот месечниот надоместок за присуство на седниците на Советот се зголемува за 30% од надоместокот на советниците.

Член 25

Буџетот на општина Пробиштип се извршува од 01.01.2015 година до 31.12.2015 година.

Член 26

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во “Службен Гласник на општина Пробиштип”, а ќе се применува од 01 Јануари 2015 година.

Број 07-1577/14
25.12.2014 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 5 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002) член 21 став 1 точка 28 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) а во врска со член 17 од Законот за јавни претпријатија (Службен Весник на РМ бр. 38/96, 06/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09 и 06/12) Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 25.12.2014 година, а по предлог на Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања го донесе следното:

РЕШЕНИЕ

за разрешување член на Надзорниот одбор на ЈКП „Никола Карев“ - Пробиштип

1. Од член на Надзорниот одбор на ЈКП „Никола Карев“-Пробиштип се разрешува:

- **Игор Бошковски** – дипломиран економист

2. Решението влегува во сила од денот на објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 07-1577/15-1
25.12.2014 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 5 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002) член 21 став 1 точка 28 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) а во врска со член 17 од Законот за јавни претпријатија (Службен Весник на РМ бр. 38/96, 06/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09 и 06/12) Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 25.12.2014 година, а по предлог на Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања го донесе следното:

РЕШЕНИЕ

за именување член во Надзорниот одбор на ЈКП „Никола Карев“ - Пробиштип

1. За член во Надзорниот одбор на ЈКП „Никола Карев“-Пробиштип се именува:

- **Вероника Арсовска** – дипломиран правник

2. Мандатот на именуваниот член изнесува 4 (четири) години.
3. Решението влегува во сила од денот на објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 07-1577/15-2
25.12.2014 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр.5/2002), член 21 став 1 точка 44 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) а во врска со член 17-а од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен Весник на РМ бр. 70/2013-пречистен текст, бр.163/2013 и бр.42/2014), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 25.12.2014 година расправајќи по Иницијативата за измена и дополнување на Детален Урбанистички план за УБ 12.1 Пробиштип – плански опфат помеѓу улиците Миро Барага, улиците Б и Г и улицата 3, поднесена од страна на АМД - Пробиштип, бр.08-1246/3 од 20.10.2014 година, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

за одбивање на Иницијатива за измена на
Детален Урбанистички план за УБ 12.1

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП Бр.27/2014

1. **Се одбива** Иницијативата за измена на Детален Урбанистички план за УБ 12.1 Пробиштип - плански опфат помеѓу улиците Миро Барага, улиците Б и Г и улицата 3, поднесена од страна на АМД - Пробиштип, бр.08-1246/3 од 20.10.2014 година.

2. Заклучокот стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 07-1577/16
25.12.2014 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 51 став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 25.12.2014 година, расправајќи по барањето на Зафиров Зоран од Пробиштип, бр.07-1611/1 од 24.12.2014 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Барањето од **Зафиров Зоран од Пробиштип** за финансиска помош за оперативен зафат, **се одбива** поради неисполнување на критериумите пропишани со Правилникот на општина Пробиштип.
2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 07-1577/17-1
25.12.2014 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 51 став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 25.12.2014 година, расправајќи по барањето од Драгомир Петков од с.Добрево, Пробиштип, бр.07-1316/1 од 24.12.2014 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Барањето од **Драгомир Петков од с.Добрево**, Пробиштип за еднакратна парична помош, **се прифаќа**.
2. Се одобруваат **4.000,00 денари** од Буџетот на општина Пробиштип.
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 07-1577/17-2
25.12.2014 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 51 став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 25.12.2014 година, расправајќи по барањето од Трајко Анастасовски од Злетово, Пробиштип, бр.07-1572/1 од 17.12.2014 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Барањето од **Трајко Анастасовски од Злетово**, Пробиштип за еднакратна парична помош, **се прифаќа**.
2. Се одобруваат **4.000,00 денари** од Буџетот на општина Пробиштип.

3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 07-1577/17-3
25.12.2014 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 51 став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 25.12.2014 година, расправајќи по Барањето од Евица Јовановска од Пробиштип, бр.07-1490/1 од 26.11.2014 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Барањето од **Евица Јовановска од Пробиштип** за еднократна парична помош, **се прифаќа**.
2. Се одобруваат **4.000,00 денари** од Буџетот на општина Пробиштип.
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 07-1577/17-4
25.12.2014 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 51 став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 25.12.2014 година, расправајќи по барањето на Драги Јакимовски од Пробиштип, бр.07-1422/1 од 13.11.2014 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Барањето од **Драги Јакимовски од Пробиштип** за финансиска помош, **се одбива** поради застарена медицинска документација.
2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 07-1577/17-5
25.12.2014 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 51 став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 25.12.2014 година, расправајќи по барањето од МЗ Гајранци бр.08-1350/1 од 30.10.2014 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Барањето се препраќа до одделението за комунални работи во општина Пробиштип за да ја планира оваа активност во рамки на можностите за изведба на земјени работи.
2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 07-1577/17-6
25.12.2014 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 51 став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 25.12.2014 година, расправајќи по

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП Бр.27/2014

барањето на МЗ Ратавица, бр.07-1602/1 од 23.12.2014 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Барањето од **МЗ Ратавица** за финансиска помош за изградба на настрешница на црква Св.Троица, делумно **се прифаќа**.
2. Да се исплатат **10.000,00 денари** од Буџетот на општина Пробиштип на МЗ Ратавица.
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 07-1577/17-7
25.12.2014 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 51 став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 25.12.2014 година, расправајќи по барањето на Вонка Гаврилова од Пробиштип, бр.07-1563/1 од 15.12.2014 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Барањето од **Вонка Гаврилова од Пробиштип** за пристапна патека на ул. „Јаким Стојковски“ бр.18, **се препраќа** во одделението за комунални работи при општина Пробиштип.
2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 07-1577/17-8
25.12.2014 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 51 став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 25.12.2014 година, расправајќи по барањето на Здружението за заштита, помош и унапредување на статусот на маргинализираните групи граѓани „Градиме иднина“ од Скопје, бр.07-1555/1 од 13.12.2014 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Барањето од **Здружението за заштита, помош и унапредување на статусот на маргинализираните групи граѓани „Градиме иднина“ од Скопје** за финансиска помош, **се одбива** бидејќи истото не се наоѓа на територија на општина Пробиштип.
2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 07-1577/17-9
25.12.2014 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 51 став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 25.12.2014 година, расправајќи по барањето од МЗ Стрмош бр.07-1558/1 од 15.12.2014 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Барањата од МЗ Стрмош, се предвидени во Програмите на општина Пробиштип за 2015 година.

2. Согласно можностите на Општината, по претходно утврдена динамика за реализација на Програмите за 2015 година, барањата ќе бидат реализирани.
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 07-1577/17-10
25.12.2014 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 67, став 6 од Законот за заштита на деца (Сл.весник на РМ бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14) и член 15, став 1, точка 7 и член 21, став 1, точка 43 од Статутот на општина Пробиштип (Сл.гласник на општина Пробиштип бр.4/2005), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 25.12.2014 година расправајќи по барањето на ЈОУ Детска градинка „Гоце Делчев“-Пробиштип, ја донесе следната

ОДЛУКА

за утврдување на работното време на ЈОУ Детска градинка „Гоце Делчев“ - Пробиштип

Член 1

СЕ УТВРДУВА работното време на ЈОУ ДГ „Гоце Делчев“ – Пробиштип на следниот начин:

- | | | |
|-----------------------------|-------------|-------------------------|
| 1. Објект Цветови | Пробиштип | од 05,30 до 18,00 часот |
| 2. Објект Срничка | Пробиштип | од 06,00 до 18,00 часот |
| 3. Објект Изворче | Злетово | од 06,00 до 16,30 часот |
| 4. Посебни просторни услови | с. Ратавица | од 07,30 до 10,30 часот |

Член 2

Составен дел на оваа Одлука е Барањето на ЈОУ ГД „Гоце Делчев“ – Пробиштип.

Член 3

Одлуката влегува во сила 8(осум) дена од објавување во Службен гласник на општина Пробиштип.

Број 07-1577/18
25.12.2014 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 22, став 1, точка 13, а во врска со член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр. 4/2005) и член 36, став 1, точка 13 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 25.12.2014 година, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Процената на загрозеноста на безбедноста на подрачјето на општина Пробиштип од сите ризици и опасности

1. СЕ УСВОЈУВА Процената на загрозеноста на безбедноста на подрачјето на општина Пробиштип од сите ризици и опасности, бр.07-1604/1 од 23.12.2014 година поднесена од Регионалниот центар за управување со кризи во Пробиштип.
2. Составен дел на овој Заклучок е Процената на загрозеноста на безбедноста на подрачјето на општина Пробиштип од сите ризици и опасности, бр.07-1604/1 од 23.12.2014 година поднесена од Регионалниот центар за управување со кризи во Пробиштип.
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 07-1577/19
25.12.2014 година
Пробиштип

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.